



Архивски број: 03-6185/1
Датум: 17-06-2024

Друштво за производство трговија и услуги
ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Бр. 03-40
17.06 2024 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки – гориво за службените моторни возила
и масло за горење (ДЕЛ 2- набавка на масло за горење)

Склучен помеѓу:

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул.„Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
- Друштво за производство, трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.„Мајка Тереза“, бр.2/15 во Скопје, претставувано од Зоранчо Ангелов, управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка и испорака на масло за горење – Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1) за потребите на Министерството за финансии, во вкупна максимална количина до 46.545 литри, а по спроведена поедноставена отворена постапка по оглас бр.04617/2024.

Испораката на предметот на овој договор ќе се врши сукцесивно во период од 1 (една) година и тоа во следниве градови каде има подрачни Одделенија и трезорски канцеларии на Министерството за финансии во: Берово, Кавадарци, Крушево, Битола, Валандово, Винаца, Гостивар, Демир Хисар, Кичево, Крива Паланка, Кратово, Неготино, Прилеп, Охрид, Свети Николе, Тетово, Штип и во подрачното Одделение на Министерството за финансии во Скопје - Гази Баба, и тоа во се според списокот за распределба на количините кој е даден како прилог кон овој договор и е негов составен дел.

Количината од став 1 на овој член е максимална и договорниот орган нема обврска да ја набави целата количина за време на важењето на договорот.



II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единечната цена на масло за горење ќе се утврдува според единечните цени што се во важност на денот на испораката определени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија, без пресметан данок на додадена вредност.

При фактурирањето испорачаното масло за горење ќе се пресметува според единечните цени што се во важност на денот на испораката. Како ден на испорака се смета денот кој е впишан во документот за испорака или испратница.

Цената од став 1 на овој член ги вклучува и транспортните трошоци за масло за горење и трошоците за утовар/истовар до подрачните Одделенија на Министерството за финансии, односно до Одделенијата за првостепена управна постапка на Управата за имотно правни работи и трезорските канцеларии на Министерството за финансии.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 4.160.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

Данокот на додадена вредност пресметан со стапка од 18% на износот од став 1 на овој член изнесува 748.800,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот изнесува 4.908.800,00 денари, со пресметан данок на додадена вредност.

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорот се склучува за период од 1 (една) година сметано од денот на потпишувањето од двете договорни страни, или до целосно и максимално искористување на количините предвидени во договорот или вредносно исполнување на договорот.

IV. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е должен, маслото за горење предмет на овој договор да го испорачува сукцесивно според потребите на договорниот орган, а по претходно доставени писмени порачки, во кои е определена количината, местото на испораката на маслото и рокот за испорака, потпишани од овластено лице и заверени од договорниот орган.

Носителот на набавката ќе ја испорача и резервата од маслото за горење доколку се јави потреба во соодветното Одделение при Управата за имотно правни



работи на Министерството за финансии или трезорска канцеларија по претходно барање на договорниот орган.

Рокот за испорака на маслото - предмет на овој договор е до 2 (два) календарски денови за локациите во Скопје и до 5 (пет) календарски денови за локациите во другите градови, сметано од денот на добивањето на писмената порачка од договорниот орган.

Во случај на доцнење со испорака од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна – пенали.

Договорната казна се определува во висина на 0,5% од вредноста на неиспорачаното масло за горење, за секој ден задоцнување.

Член 5

Носителот на набавката е должен маслото за горење да го испорача до подрачните одделенија на договорниот орган наведени во член 1, став 2 од овој договор.

Испораката на маслото за горење се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката.

Испратницата ја издава носителот на набавката и истата треба да биде потпишана со цело име и презиме од страна на претставниците на двете договорни страни во моментот на примопредавањето на маслото за горење, со внесување на точно испорачаната количина на масло за горење.

Член 6

Испораката на маслото за горење се врши во согласност со динамиката на испораката и писмената порачка, определена од страна на договорниот орган и во рокот утврден во член 4, став 3 од овој договор.

Секоја поединечна испорака од страна на носителот на набавката ќе се врши со цистерни кои имаат дигитален мерач за утврдување на точно истоварената количина, со запазување на стандардите за транспорт на нафтени деривати.

V. КВАНТИТЕТ И КВАЛИТЕТ НА НАБАВЕНОТО И ИСПОРАЧАНОТО МАСЛО

Член 7

Квантитативен и квалитативен прием на испорачаното масло за горење врши договорниот орган при примопредавањето со документ (испратница) за прием на маслото за горење потпишан од двете договорни страни.

Квалитетот на маслото за горење носителот на набавката го потврдува со доставување на увид сертификат за квалитет на претставникот на договорниот



орган кој е задолжен да ја прими порачаната количина во согласност со Правилникот за квалитет на течни горива.

Член 8

Договорниот орган доколку се сомнева за квалитетот на маслото за горење до носителот на набавката најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на пристигнувањето на неистовареното возило ќе достави приговор.

Носителот на набавката е должен во рок од 3 (три) дена да преземе мерки за отстранување на недостатоците односно решавање на приговорот и за истото веднаш да го извести договорниот орган.

Доколку приговорот не биде прифатен од страна на носителот на набавката, тогаш заеднички примерок од рекламираното масло за горење ќе се анализира од овластена контролна лабораторија која спогодбено ја определуваат двете договорни страни.

Резултатите од оваа контролна лабораторија се меродавни за двете договорни страни.

Доколку се констатира отстапување од декларираниот квалитет во сертификатот за квалитет, трошоците за испитувањето кое е неопходно да се изведе заради несоодветниот квалитет, паѓаат на товар на носителот на набавката.

VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Плаќањето ќе се врши по секоја извршена испорака на маслото за горење, а врз основа на испоставена фактура од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган ќе го изврши плаќањето за испорачаното масло за горење во рок до 30 календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложува придружен документ (испратница) потпишана со цело име и презиме од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката, со која се потврдува приемот на маслото за горење и потврда (фискална) од дигитален мерач.

Договорниот орган ќе ги одбие казнените пенали од фактурата на носителот на набавката доколку има задоцнување со испораката.

VII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Овој договор може да се раскине спогодбено, во согласност на договорните страни.



Член 11

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

VIII. ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).



Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 16

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 17

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 18

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор да биде во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.



Член 19

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката
Друштво за производство, трговија и
услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје


Dr. Fatmir Besimi
Министер за финансии

Зоранчо Ангелов
Управител

Изработил: Панче Чоневски
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Љубомир Јорданов
Согласен: д-р Јелена Таст





ПРИЛОГ КОН ДОГОВОР

Распоред на количини на масло за горење по Подрачни одделенија на МФ за 2024/2025		
Р.Б	Подрачни одделенија	Количина во литри
1	Берово	5310
2	Кавадарци	5000
3	Битола	2800
4	Виница	1747
5	Гостивар/УИПР	2500
6	Тетово/УИПР	2420
7	Тетово/Трезорска	1000
8	Демир Хисар	386
9	Крива Паланка	660
10	Кичево	3000
11	Штип	2442
12	Кратово	1080
13	Неготино	3000
14	Охрид	3500
15	Свети Николе	1200
16	Гази Баба	4500
17	Прилеп	4000
18	Крушево	1000
19	Валандово	1000
	Вкупно	46.545 л.

